



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАР

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенско и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издања бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда, 17 м

БЕЛГРАД

БРОЈ 12

ГОД. X

бр. 5
Администрација,
деление 22-619, Тел. центр.

138.

Врз основа на чл. 20 точ. 5 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УКИНУВАЊЕ НА РЕПАРАЦИОНАТА КОМИСИЈА ПРИ ВЛАДАТА НА ФНРЈ

Член 1

Се укинува Репарационата комисија при Владата на ФНРЈ, чишито работи се пренесени во надлежност на Државниот секретаријат за работи на општата управа и за буџет врз основа на чл. 2 точ. 4 од Уредбата за Државниот секретаријат за работи на општата управа и за буџет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р.п. бр. 92

9 март 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велько Зековиќ, с. р.

Едвард Кардељ, с. р.

139.

Врз основа на точ. II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошна работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), а во врска со чл. 18 од Уредбата за девизното пословање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ

1. Стопанските организации (увозници) ја пресметуваат преку банката во пропишаниот срок разликата меѓу цените на внатрешниот и цените на надворешниот пазар за оние видови стоки и услуги и по оние коефициенти што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет.

Доколку увозникот не е стопанска организација, тој ја пресметува и уплатува разликата во цените преку надлежната царинарница при увозот.

2. Коефициентите по кои се врши пресметувањето при увозот, изнесуваат:

1,00	2,00
1,20	2,50
1,30	3,00
1,50	3,50
1,75	4,00

3. При увозот на оние видови стоки за кои определен коефициент е поголем од 1,00 (еден), увозниците ќе го уплатуваат преку банката оној износ што се добива кога набавната вредност во странство франко југословенската граница, изразена во динари по соодветниот курс од точ. 4 на оваа одлука ќе се помножи со определен коефициент намален за 1 (еден).

4. Кога се пресметува разликата во цените при увозот, определен коефициент се применува:

а) врз фактичниот курс на односната девиза по кој е набавена таа на девизното пресметковно место;

б) врз последниот среден курс на ФНРЈ на девизното пресметковно место за односната девиза што му претходи на денот кога е склучена работата, доколку е стоката увезена и пресметувањето извршено пред дефинитивното плаќање, односно доколку плаќањето е извршено со девизни средства остварени со сопствена дејност, или доколку пресметувањето се врши за увоз на стоки по одобрената компензација;

в) врз терминскиот курс на односната девиза по кој е набавена таа на термин;

г) врз средниот курс на ФНРЈ на девизното пресметковно место на последниот состанок во оној месец што му претходи на месецот за кој се поднесува пресметката, доколку пресметувањето се врши за стоки продадени од консигнационите складишта;

д) врз званичниот курс на односната девиза доколку увозот на стоки се плаќа од Централниот девизен фонд.

5. Ако курсот од точ. 4 а), б), в) и г) го пречекори двојниот званичен курс на девизата, помален или поголем со диспаратот на односната девиза на девизното пресметковно место, увозниците се должни да го уплатат преку банката оној износ што се добива кога износот на пречекорувањето ќе се помножи со бројот што го изразува процентот на пречекорувањето.

Плаќањето по оваа точка се врши кога се пресметува разликата во цените.

Од плаќањето по оваа точка се изземаат увозниците на оние видови стоки, што се споменати во одделниот список, кој е составен дел на оваа одлука.

Се овластува сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство да пропише за производите од металопреработувачката индустрија и електроиндустријата цитирани во споменатиот список на основните сировини и производи под точ. 7, 8 и 9 во гранката 117 — Металопреработувачка индустрија и точ. 1, 2 и 3 во гранката 119 — Електроиндустрија, услови под кои цитираните производи ќе бидат ослободени од плаќање во смисла на ст. 3 од оваа точка. Сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство е должен да прибави мислење од Сојузната индустриска комора пред да ги пропише овие услови.

6. Увезените и извезените стоки со цел да се доработат, услужно преработат или поправат во земјава, не се подложни на плаќање разлика во цените, доколку доработените, преработените односно поправените стоки се извезат во пријавениот срок, кој по правило не може да биде подолг од 6 месеци.

Извезените стоки со цел да се доработат услужно преработат или поправат во странство не се подложни на плаќање разлика во цените при увозот, а при увозот се подложни на плаќање разлика во цените само за извршената услуга, доколку оној производ се вратат во земјата во пријавениот срок, кој по правило не може да биде подолг од 6 месеци.

7. Увезените и извезените стоки, купени со цел за препродажба во странство, не се подложни на плаќање разлика во цените, доколку извозот се изврши во пријавениот срок, кој по правило не може да биде подолг од 30 дена.

8. Увозниците се должни во срок од 30 дена од денот на дефинитивниот увоз да извршат преку банка пресметување и да го уплатат износот што ќе биде утврден со таа пресметка.

9. Ако увозниците во рокот од точ. 8 на оваа одлука не извршат пресметка и уплатата, должни се да платат за секој ден задолжување 0,5‰ (половина промил) од утврдената разлика како затезен интерес.

Ако увозниците не ја платат утврдената разлика во определеното рок, банката има право да ја наплати од расположивите средства на текуштата сметка на увозникот заедно со евентуалниот затезен интерес.

10. Се овластува банката да го проследува, во оправдани случаи, рокот од точ. 8 на оваа одлука.

11. Народната банка на ФНРЈ ќе издаде технички упатства за спроведување на оваа одлука.

12. Пресметувањето за работите на увозот што се склучени од 1 јануари 1954 година, како и пресметувањето за увозот што се плаќа со девизни средства набавени на девизното пресметковно место до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, без обзир на денот на заклучокот, ќе се врши по одредбите од Одлуката за пресметување разликата во цените при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53), со тоа што за видовите стоки од ст. 3 точ. 5 од оваа одлука нема да се применува дополнителниот коефициент.

13. Оваа одлука влегува во сила осум дена по објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 113

13 март 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велько*Зековиќ, с. р. Александар Рајковиќ, с. р.

С П И С О К

НА ОСНОВНИТЕ СУРОВИНИ И ПРОИЗВОДИ ШТО СЕ ИЗЗЕМААТ ОД ПЛАЌАЊЕТО ПО ТОЧ. 5 ОД ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ („СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“, бр. 12/54)

Гранка 112 — Јаглен

1. Антрацит; 2. Кокс; 3. Јаглен (за коксирање); 4. Толуол.

Гранка 113 — Нафта

1. Сурова нафта; 2. Петрол за мотори; 3. Bright-stock; 4. Моторен бензин; 5. Авионско гориво; 6. Авионско уље; 7. Пљиско уље.

Гранка 114 — Црна металургија

1. Старо железо; 2. Сиво сурово железо; 3. Валјани и влечени производи (само во рамките на предвидениот контингент за увоз).

Гранка 115 — Обозна металургија

1. Манганова руда; 2. Алуминиум во блок.

Гранка 116 — Неметали

1. Отвастпорен материјал што не се произведува во земјата; 2. Азбестно влакно; 3. Криолит и алуминиум флуорид; 4. Цемент (само во рамките на количината на увозот предвидена со планот).

Гранка 117 — Металопределувачка индустрија

1. Одливци од челик; 2. Отковци и опресци; 3. Материјал за прицврстување (вијци и матици); 4. Материјал за спојување (заковки, електроди за заварување и клинцки — машински текст); 5. Јажина метални, синцири, шлетиво и платно од тел; 6. Куглични лежачи; 7. Резервни делови и прибор за машини, уреди, постројки, транспортни средства за индустријата, рударството, градежништвото, селското стопанство, шумарството, рибарството и сообраќајот; 8. Делови за машини, уреди, постројки и транспортни средства што ги набавуваат

производните претпријатија на металопределувачката, електроиндустријата и бродоградбата од странство заради кооперација; 9. Машини, уреди, постројки, транспортни средства само во делови и друго што ги набавуваат производните претпријатија на металопределувачката, електроиндустријата и бродоградбата од странство врз основа на лиценца.

Гранка 119 — Електроиндустрија

1. Резервни делови и прибор за машини, апарати, уреди, постројки, транспортни средства за индустријата, рударството, градежништвото, селското стопанство, шумарството, рибарството и сообраќајот; 2. Делови за машини, апарати, уреди, постројки, транспортни средства, што ги набавуваат производните претпријатија на металопределувачката индустрија, бродоградбата и електроиндустријата од странство заради кооперација; 3. Машини, апарати, уреди, постројки, транспортни средства, само во делови и друго што ги набавуваат производните претпријатија на металопределувачката индустрија, бродоградбата и електроиндустријата од странство врз основа на лиценца; 4. Радио цевки освен типот AZ 1, AZ 11, 6 K 7.

Гранка 120 — Хемиска индустрија

1. Сумпор; 2. Тетраетил олово; 3. Вештачки ѓубриња и суров фосфат; 4. Фармацеутски сировини и готови лекови; 5. Средства за заштита на растенијата; 6. Азотна киселина; 7. Сурова филмска трака; 8. Амониум и калиум нитрат за рударски експлозии; 9. Сировини за воени барути и експлозии.

Гранка 123 — Хартија

Сулфатна целулоза; 2. Натрон хартија; 3. Рото хартија;

Гранка 124 — Текстил

1. Памук; 2. Аутокорд; 3. Волна — Кемлинг — камцут; 4. Волнени крпи; 5. Волнено чешпано предиво; 6. Вештачки влакна; 7. Предиво од вештачка свила; 8. Ленено влакно; 9. Јута влакно; 10. Сисал и лико (рафија) везиво; 11. Зајачки влакна.

Гранка 125 — Кожа

1. Сурова кожа; 2. Вештачка кожа за производство на обувки.

Гранка 126 — Гума

1. Сите видови каучук; 2. Ауто-гуми.

Гранка 127 — Прехрамбена индустрија

1. Технички маснотии; 2. Какаоец; 3. Зејтин од маслинки за индустриска преработка риби.

Гранка 128 — Графичка индустрија

1. Весници, книги, списанија и готови филмови.

Гранка 211 — Пеледелство

1. Семе за сеидба.

140.

Врз основа на главата XXX одеделот 2) од Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 26 ст. 2 од Уредбата за организацијата, пословањето и управувањето со Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ СТОКИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

I. Возаринските ставови во тарифите за превоз стоки на Југословенските железници се нама-

луваат со определување пониски тарифни класи на Класификацијата за следниве видови стоки:

1) за лесонит-плочи — тврди од позицијата 384—2 се определува тарифна класа 5;

2) за лесонит плочи — лесни од позицијата 384—2 се определува тарифна класа 9;

3) за сурова нафта од позицијата 335—1, од увозот или од домашното производство, и за мазут од позицијата 335—3 се определува:

а) кога се упатуваат директно со железница — тарифна класа 7;

б) кога се упатуваат во комбиниран железнички и речен сообраќај — до речните пристаништа — тарифна класа 11;

4) за тестенини — суво тесто (шпагети, макарони, фиде, пексими и сл.) се определува:

а) за денчани пратки — тарифна класа 4а;

б) за вагонски пратки — тарифна класа 6.

Како тестенини во смисла на оваа точка не се сметаат бисквити, кекси и слични изработки од брашно и шеќер.

II. Исклучителната тарифа на Југословенските железници донесена врз основа на одредбите од Одлуката за измена на тарифите за превоз стоки на Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/53) се дополнува, и тоа:

1) позицијата 003 — Селидбени ствари — се дополнува така што намалувањето да важи и за денчаните пратки, за кои се определува тарифна класа 3а;

2) позицијата 004 — Намештај за домаќинства — се однесува само до намештајот (покуќината) за домаќинства од позициите 70—32/10, освен намештајот од странско (езотично) дрво, и до намештајот од позицијата 213 — 5 на Класификацијата на стоките, ако тој намештај се плаќа до некое трговско или задружно претпријатие што продава намештај, или до поодделни лица за сопствена употреба.

Како намештај за домаќинства во смисла на одредбите од претходниот став, не се сметаат: тезги, рафови, клупи, канцелариски намештај и сл.;

3) позицијата 008 — Овошје и зарзават во конзерви — се проширува на сите преработки од зарзават од позицијата 393—3, 4 и 5 и на пекмезот (мармалад) од позицијата 364 на Класификацијата на стоките, како и на компот, слатко и џем.

Одредбите од претходниот став се однесуваат до сите споменати преработки од овошје и зарзават, без обзир како се пакувани.

III. Намалените возарински ставови што произлегуваат од примената на пониските тарифни класи определени со оваа одлука се однесуваат само до вагонските пратки, а до денчаните само ако е тоа изрично предвидено со оваа одлука.

IV. Намалените возарински ставови ќе се применуваат само во внатрешниот сообраќај, освен за превоз на лесонит-плочи при кои намалувањето ќе важи и при извозот преку морските и речните пристаништа и граничните премини, како и за превоз на сурова нафта што се увезува преку Риена.

V. За превоз празни товарни вагони што не се наоѓаат во основните средства на Југословенските железници, се наплатува како возарина 10 динари за еден вагон и тарифски километар, а најмалку 500 динари. Ако таквиот вагон се превози брзовозно, оваа возарина се наплатува во трократен износ, а најмалку 1.500 динари за еден вагон.

За превоз стоки во вагони што не се наоѓаат во основните средства на Југословенските железници, се наплатува намалена возарина, и тоа:

а) кога стоките се превозат во отворени вагони со товарна тежина на вагоните преку 25 т — по редовната возарина намалена за 11 динари на еден вагон и тарифски километар;

б) кога стоките се превозат во затворени вагони и вагони со садови — по редовната возарина намалена за 13 динари на еден вагон и тарифски километар.

VI. Намалените возарински ставови и возарината определена со оваа одлука ќе важат од 1 април 1954 година.

VII. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 103

13 март 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Поупредседател,
Велко Зеконкиќ, с. р. Александар Рашковиќ, с. р.

141.

Врз основа на чл. 75 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/53) и точ. II од Одлуката за поврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошна работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54) Сојузниот извршен совет донесува:

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МАРЖАТА И УЕМОТ ВО ПАРИ ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ПРОМЕТ И ПРЕРАБОТКА НА ЖИТА И ЗА МЕЛНИЧКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1) Средната маржа за претпријатијата за промет и преработка на жита што се наоѓаат на територија на една народна република ја определува сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство.

Во рамките на маржата од претходниот став републичкиот државен секретар за работи на стопанството ја утврдува висината на маржата за секое поодделно претпријатие.

2) Претпријатијата за промет и преработка на жита од маржата ги покриваат:

а) материјалните трошоци,

б) амортизацијата,

в) постојаните придонеси за општествената заедница (интересот на основните средства и земјарината),

г) интересот на кредитот за обртните средства,

д) средствата за инвестициониот фонд,

е) средствата за резервниот фонд,

ж) ануитетите за отплата на инвестиционите заеми,

з) пресметковните плати на работниците и службениците со редовниот придонес за социјално осигурување.

3) Од делот на маржата што не ќе се потроши на издатоците од претходната точка, износот добиен со примена на скалата од чл. 11 од Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/53) се употребува за наголемување платниот фонд, а остатокот се дели меѓу околицата (градот) и претпријатието.

На околицата (градот) и припаѓа 75% од овој остаток, а на претпријатието 25% за неговиот инвестиционен фонд.

4) Мелничките претпријатија и мелниците што како погови се во состав на други претпријатија ги намираваат издатоците од точ. 1 од уемот во пари, а уемот мелници од собраниот уем.

Со делот од уемот во пари односно од уемот што не ќе се потроши во издатоците споменати во точ. 1) ќе се постапи на начинот определен во точ. 3.

Средниот уем во пари изнесува 300 динари за 100 кг измелени жита.

Висината на уемот слободно ја договараат имателите на мелниците со сопствениците на житата според одредбите од Наредбата за збирање уштр („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 63/52).

5) Претпријатијата за промет и преработка на жита при формирањето продажните цени на житото и гризот ќе го засметуваат средниот уем во пари од 300 динари за 100 кг измелени жита.

6) Претпријатијата за промет и преработка на жита ја договараат слободно висината на уемот во пари одделно со секое мелничко претпријатие — мелница, со тоа што средноста на уемот во пари за вкупната количина жита што ја дава претпријатието на мелење да не може да биде поголема од средениот среден уем во пари.

Разликата меѓу определениот среден уем во пари што се признава при формирањето производната цена на брашното и гризот и фактично платениот уем во пари што го договориле претпријатијата за промет на жита со мелниците, ќе се книжи ка сметката цитирана во точ. 7 ст. 2 од Решението за начинот за формирање цените на житата, брашното и гризот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/53).

7) Со цел да се одржи сегашното ниво на цените, позитивните разлики споменати во точ. 7 ст. 2 од Решението споменато во претходната точка што ги има едно претпријатие за промет и преработка на жита можат да се пребијат со негативните разлики цитирани во таа одредба, што ги има друго претпријатие за промет и преработка на жита. Ова пребијање може да се врши само меѓу претпријатија на територија на иста народна република.

Поблиско упатство за начинот и условите на пребијањето на овие разлики ќе пропише Сојузната управа за исхрана.

8) Претпријатијата за промет и преработка на жита што имаат во својот состав магацини предопределени за чување и одржување жита за општодржавните потреби, а не ги користат за своето редовно работење, нема да ги покриваат со својата маржа издатоците во врска со рабтата и одржувањето на сите магацини.

Се овластува сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство да донесе упатство со кое ќе ги определи примечливо тие магацини и ќе го реши прашањето на трошоците за нивното одржување.

9) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1954 година.

Р. п. бр. 95
13 март 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

142.

Врз основа на чл. 79 ст. 1 точ. 1 од Уставниот закон и чл. 199 од Законикот за кривичната постапка Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПРАВИЛА ЗА КУКНИОТ РЕД ВО ЗАТВОРИТЕ

1. Се овластува сојузниот Државен секретар за внатрешни работи да донесе согласно одредбите од чл. 194—198 од Законикот за кривичната постапка правилник за кукниот ред во затворите за издржување притвор односно истражен затвор.

2. Во правилникот треба особено да се предвиди постапката при примањето и отпуштањето на затворениците, нивниот распоред, здравствените мерки, примање посетите, пратки, печатени работи, допишување и дисциплинските мерки.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 106
13 март 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

143.

Врз основа на чл. 18 од Уредбата за девизното послување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ И ЗА ВИСИНАТА НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСметУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ

1. Пресметување на разликата во цените на стоките и услугите при извозот ќе се врши со Народната банка на ФНРЈ за оние производи и услуги и по оние коефициенти што се објавени во одделен список во издание на „Службениот лист на ФНРЈ“, кој е составен дел на ова решение.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, и ќе се применува на работите склучени од 19 март 1954 година.

Р. п. бр. 112
9 март 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

144.

Врз основа на чл. 18 од Уредбата за девизното послување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53) и точ. 1 од Одлуката за пресметување разликата во цените при увозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/54) Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ И ЗА ВИСИНАТА НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСметУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ

1. Пресметување на разликата во цените на стоките и услугите при увозот ќе се врши со Народната банка на ФНРЈ за оние производи и услуги и по оние коефициенти што се цитирани во списокот објавен во одделно издание на „Службениот лист на ФНРЈ“, а кој е составен дел од ова решение.

2. Ова решение влегува во сила 8 дена по објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“ и ќе се применува на работите склучени од тој ден.

Р. п. бр. 114
13 март 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

138. Одлука за укинување на Репарационата комисија при Владата на ФНРЈ — — —	253
139. Одлука за пресметување разликата во цените при увозот — — — — —	253
140. Одлука за измени и дополненија на Тарифата за превоз стоки на Југословенските железници — — — — —	254
141. Одлука за определување маржата и уемот во пари за претпријатијата за промет и преработка на жита и за мелничките претпријатија — — — — —	255
142. Одлука за донесување правила за кукниот ред во затворите — — — — —	256
143. Решение за видовите на стоките и услугите и за висината на коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот — — — — —	256
144. Решение за видовите стоки и услуги и за висината на коефициентите за пресметување разликата во цените при увозот —	256